

Службен весник

на Република Македонија

Број 220

30 ноември 2018, петок

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3940. Закон за отпишување на камати за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности, телефонија, мобилни и кабелски оператори, радиодифузна такса, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште.....	2	3949. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи.....	15
3941. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната статистика.....	4	3950. Правилник за формата и начинот на водење на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви.....	15
3942. Закон за дополнување на Законот за аудиовизуелните добра.....	6	3951. Исправка на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.....	29
3943. Закон за изменување на Законот за академијата за наставници.....	7	3952. Одлука од Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“....	29
3944. Закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта.....	7	3953. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	29
3945. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	7	Огласен дел	1-48
3946. Одлука за престанок на користењето на недвижни ствари сопственост на Република Македонија.....	9		
3947. Решение за престанок на вршење на нотарската служба.....	10		
3948. Список на поставени постојани судски преведувачи (Оглас од 17.9.2018 година).....	11		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3940.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ ЗА НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД УСЛУГИ ОД ВРШИТЕЛИ НА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ТЕЛЕФОНИЈА, МОБИЛНИ И КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ, РАДИОДИФУЗНА ТАКСА, ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОСТОРИИ, НАВОДНУВАЊЕ И ОДВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за отпишување на камати за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности, телефонија, мобилни и кабелски оператори, радиодифузна такса, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 ноември 2018 година.

Бр. 08-6798/1 Претседател
26 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ ЗА НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД УСЛУГИ ОД ВРШИТЕЛИ НА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ТЕЛЕФОНИЈА, МОБИЛНИ И КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ, РАДИОДИФУЗНА ТАКСА, ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОСТОРИИ, НАВОДНУВАЊЕ И ОДВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на камати за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности (електрична и топлинска енергија, вода и смет), телефонија, мобилни и кабелски оператори, радиодифузна такса, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште и за кои постојат решенија за извршување издадени од суд заклучно со 25 мај 2006 година, трансферирани кај нотар или извршител согласно со одредбите на членовите 13 и 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 83/2009) и членот 1 од Законот за изменување на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 88/10).

Предмет на овој закон е отпис на затезната, односно казнена камата која се однесува на главниот долг и трошоците на постапка и истата подлежи на отпис од моментот на поднесување на тужба за наплата на паричен долг (присилна наплата) пред надлежен суд до конечна исплата на паричното побарување вклучувајќи ги и трошоците на постапка од страна на должникот.

Член 2

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. **„Доверител“** е правно лице кое врши дистрибуција и снабдување со електрична или топлинска енергија, вода, смет, телефонија, мобилни и кабелски оператори, радиодифузна дејност, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште, нотар и извршител. Нотар и извршител се сметаат за доверители само во случај на наплата на трошоците на извршување кои произлегле од присилно извршување на долговите од членот 1 став 1 од овој закон;

2. **„Должник“** е физичко лице кое е државјанин на Република Македонија, односно физичко лице коешто не е регистрирано како вршител на дејност (трговец поединец) и кое е корисник на услуги уредени со членот 1 став 1 од овој закон;

3. **„Долг“** е обврска по основ на главен долг и долгови по однос на трошоци на постапка за искористена електрична или топлинска енергија, вода, смет, телефонија, мобилни оператори, кабелски оператори, радиодифузна такса, одржување на заедничките простории, наводнување и одводнување, како и затезна, односно казнена камата поврзани со главниот долг и трошоци за постапката, настанати заклучно со 25 мај 2006 година;

4. **„Отпис на камата“** е ослободување на должникот од обврски за затезна, односно казнена камата, настанати поради ненавремено платен главен долг и трошоци на постапка за услуги во роковите определени со членот 1 став 1 од овој закон, од страна на доверителот, кога како должник се јавува физичко лице во смисла на став 1 точката 2 на овој член.

Член 3

Право на отпис на камата остварува секое физичко лице - должник кој ќе изврши уплата на главниот долг и трошоците (судски, нотарски, адвокатски, трошоци на извршување) на постапката во рок од 12 месеци од денот на објавувањето на Одлуката од членот 4 став 5 од овој закон.

Член 4

Отпис на камати за наплата на долговите се врши врз доброволна основа од страна на доверителот.

Доверителите од членот 2 став 1 точка 1 од овој закон, основани од Владата на Република Македонија и општините и градот Скопје кои се во државна сопственост, односно сопственост на општината или градот Скопје вршат отпис на побарувањата по основ на наплата на затезната, односно казнената камата по главен долг од должниците физички лица кои стекнале право на отпис на камата во согласност со членот 3 од овој закон.

Доверителите од членот 2 став 1 точка 1 од овој закон, кои се во приватна сопственост, доброволно одлучуваат преку своите органи на управување, за едностран отпис на побарувањата по основ на наплатата на затезната, односно казнената камата на главниот долг од должниците физички лица кои стекнале право на отпис на камата согласно со членот 3 од овој закон.

Доверителите од ставовите 2 и 3 на овој член, со Одлука донесена на Управен одбор ги отпишуваат каматите за наплатата на долговите кои произлегуваат од услугите од членот 1 став 1 на овој закон, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одлуката од ставот 4 на овој член, доверителите ја објавуваат на својата веб страница наредниот ден од денот на донесувањето на истата.

Член 5

Стектнотото право на отпис на камата од членот 3 на овој закон, должникот - физичко лице го остварува со поднесување на барање до доверителот. Кон барањето должникот приложува и доказ за извршена исплата на главниот долг.

Доверителот е должен во рок од 15 дена по приемот на доставениот доказ за извршена уплата на главниот долг, да го извести должникот по писмен пат со препорачана пратка на адресата која е регистрирана кај доверителот, за усвојување (целосно или делумно) или за одбивање на отписот на каматата.

Доколку доверителот изврши отпис на каматата, е должен веднаш, но не подоцна од осум дена по донесената одлука, за истото да го извести нотарот или извршителот кај кого било трансферирано решението за извршување издадено од судот, дека е исплатен главниот долг и извршен е отпис на каматата, заради што бара запирање на постапката пред нотарот или извршителот.

Нотарот при повлекување на барањето за трансфер на предметот, постапува согласно со членот 74 од Законот за нотаријат.

Извршителот при повлекување на барањето за трансфер на предметот од судот го запира извршувањето согласно со членот 93 став 1 алинеја 4 од Законот за извршување.

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за финансии, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Надзор над примената на овој закон врши Министерството за финансии.

Член 7

Висината на наградата и надоместокот на извршените трошоци за работата на извршителите и адвокатите, по предмети кои произлегуваат од услугите утврдени со членот 1 од овој закон, не може да надмине 20% од нивните предјавени и утврдени трошоци.

Висината на наградата и надоместокот на процесните трошоци за работата на нотарите и адвокатите, по предмети кои произлегуваат од услугите утврдени со членот 1 од овој закон, не може да надмине 20% од нивните предјавени и утврдени трошоци.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR FALJEN E KAMATAVE PËR ARKËTIM TË BORXHEVE QË REZULTOJNË NGA SHËRBIMET E KRYERËSVE TË VEPRIMTARIVE KOMUNALE, TELEFONIA, OPERATORËT KABLLOVIKË DHE MOBILË, TAKSA RADIODIFUZIVE, MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE TË PËRBASHKËTA, UJITJA DHE KULLIMI I TOKËS BUJQËSORE

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen kushtet, mënyra dhe procedura e faljes së kamatave për arkëtimin e borxheve të cilat rezultojnë nga shërbimet e kryerësve të veprimtarive komunale (energji elektrike dhe termike, ujë dhe mbetje), telefonia, operatorët kabllorikë dhe celularë, taksa radiodifuzive, mirëmbajtja e hapësirave të përbashkëta,

ujitja dhe kullimi i tokës bujqësore dhe për të cilat ekzistojnë aktvendime përmbarimi të lëshuara nga gjyqi përfundimisht me 25 maj 2006, të transferuara në noter ose përmbarues në pajtim me dispozitat e neneve 13 dhe 16 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 83/2009) dhe nenit 1 të Ligjit për ndryshimin e Ligjit për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 88/10).

Lëndë e këtij ligji është falja e kamatëvonesës përkatësisht kamatës ndëshkuese që ka të bëjë me borxhin kryesor dhe shpenzimet e procedurës dhe e njëjta i nënshtrohet faljes prej momentit të parashtrimit të aktpadisë për arkëtim të borxhit monetar (arkëtim i detyruar) në gjyqin kompetent deri në pagesën përfundimtare të kërkesës monetare duke i përfshirë edhe shpenzimet e procedurës nga ana e debitorit.

Neni 2

Nocione të veçanta që përdoren në këtë ligj e kanë këtë domethënie:

1. **“Kreditor”** është personi juridik që kryen distribuim dhe furnizim me energji elektrike ose termike, ujë, mbetje, telefoni, operatorë celularë dhe kabllorikë, mirëmbajtje të hapësirave të përbashkëta, ujitje dhe kullim të ujërave të tokës bujqësore, noteri dhe përmbaruesi. Noteri dhe përmbaruesi konsiderohen si kreditorë vetëm në rast të arkëtimin të shpenzimeve të përmbarimit që kanë rezultuar nga përmbarimi i detyrueshëm i borxheve nga neni 1 paragrafi 1 i këtij ligji;

2. **“Debitor”** është personi fizik i cili është shtetas i Republikës së Maqedonisë, përkatësisht personi fizik i cili nuk është i regjistruar si kryerës i veprimtarisë (tregtar individ) dhe i cili është shfrytëzues i shërbimeve të rregulluara me nenin 1 paragrafi 1 i këtij ligji;

3. **“Borxh”** është obligimi në bazë të borxhit kryesor dhe borxheve në lidhje me shpenzimet për procedurën për energji elektrike ose termike të harxhuar, ujë, mbetje, telefoni, operatorë celularë, operatorë kabllorikë, mirëmbajtje të hapësirave të përbashkëta, ujitje dhe kullim të ujërave, si dhe kamatëvonesa përkatësisht kamata ndëshkuese që janë të lidhura me borxhin kryesor si dhe shpenzimet për procedurën që janë krijuar përfundimisht me 25 maj 2006;

4. **“Falje e kamatës”** është lirimi i debitorit prej obligimeve për kamatëvonesë përkatësisht kamatë ndëshkuese, që janë krijuar për shkak të borxhit kryesor dhe shpenzimeve të procedurës për shërbime të paguara jo në kohë sipas afateve të përcaktuara me nenin 1 paragrafi 1 i këtij ligji, nga ana e kreditorit, kur si debitor paraqitet personi fizik në aspekt të paragrafit 1 pika 2 e këtij neni.

Neni 3

Të drejtë të faljes së kamatës realizon secili person fizik – debitor që do të kryejë pagesë të borxhit kryesor dhe shpenzimeve (gjyqësore, noteriale, shpenzimeve për përmbarim) në procedurë në afat prej 12 muajsh nga dita e shpalljes së Vendimit nga neni 4 paragrafi 5 të këtij ligji.

Neni 4

Falja e kamatave për arkëtim të borxheve bëhet në bazë vullnetare nga ana e kreditorit.

Kreditorët nga neni 2 paragrafi 1 pika 1 të këtij ligji, të themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe komunitat dhe qyteti i Shkupit që janë në pronësi shtetërore, përkatësisht pronësi të komunës ose qytetit të Shkupit bëjnë faljen e kërkesave në bazë të arkëtimin të kamatëvonesës përkatësisht kamatës ndëshkuese për

borxhin kryesor prej debitorëve persona fizikë që e kanë fituar të drejtën për falje të kamatës në pajtim me nenin 3 të këtij ligji.

Kreditorët nga neni 2 paragrafi 1 pika 1 të këtij ligji, që janë në pronësi private, vullnetarisht vendosin nëpërmjet organeve të tyre të menaxhimit, për falje të njëanshme të kërkesave në bazë të arkëtimit të kamatëvonesës përkatësisht kamatës ndëshkuese të borxhit kryesor të debitorëve persona fizikë të cilët e kanë fituar të drejtën për faljen e kamatës në pajtim me nenin 3 të këtij ligji.

Kreditorët nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, me Vendim të miratuar në Këshillin Drejtues i falin kamatat për arkëtim të borxheve që dalin nga shërbimet nga neni 1 paragrafi 1 të këtij ligji, në afat prej 15 ditësh nga dita hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Vendimin nga paragraf 4 të këtij neni, kreditorët e shpallin në ueb faqen e vet në ditën e ardhshme nga dita e miratimit të të njëjtit.

Neni 5

Të drejtën e fituar për falje të kamatës nga neni 3 i këtij ligji, debitori-persona fizik e realizon me parashtrim të kërkesës te kreditori. Me kërkesë debitori parashtrohet edhe vërtetim për pagesën e kryer të borxhit kryesor.

Kreditori është i obliguar që në afat prej 15 ditësh nga pranimit i dëshmisë së dorëzuar për pagesë të kryer të borxhit kryesor, ta njoftojë debitorin me shkrim me dërgesë me rekomandim në adresën që është e regjistruar te kreditori, për miratim (të plotë apo të pjesshëm) ose për refuzim të faljes së kamatës.

Nëse kreditori kryen falje të kamatës, është i detyruar që menjëherë, por jo më vonë se tetë ditë pas vendimit të marrë, për të njëjtin ta njoftojë noterin ose përmbaruesin të i cili ka qenë i transferuar aktvendimi për përmbarim i lëshuar nga gjyqi, se është paguar borxhi kryesor dhe është bërë falje e kamatës, për çfarë kërkon ndërprerjen e procedurës së noterit ose përmbaruesit.

Noteri gjatë tërheqjes së kërkesës për transfer të lëndës, vepron në pajtim me nenin 74 të Ligjit për noterin.

Përmbaruesi gjatë tërheqjes së kërkesës për transfer të lëndës nga gjyqi e ndërpret përmbarimin në pajtim me nenin 93 paragrafi 1 alineja 4 të Ligjit për përmbarim.

Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni, i përcakton ministri i Financave në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Mbikëqyrje mbi zbatimin e këtij ligji kryen Ministria e Financave.

Neni 7

Shuma e shpërblimit dhe kompensimit të shpenzimeve të kryera për punën e përmbaruesve dhe avokatëve, për lëndët që dalin nga shërbimet e përcaktuara në nenin 1 të këtij ligji, nuk mund të tejkalojë 20% nga shpenzimet e tyre të paralajmëruara dhe të përcaktuara.

Shuma e shpërblimit dhe kompensimit të shpenzimeve të procesit për noterët dhe avokatët, për lëndët që dalin nga shërbimet e përcaktuara në nenin 1 të këtij ligji, nuk mund të tejkalojë 20% nga shpenzimet e tyre të paralajmëruara dhe të përcaktuara.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3941.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државната статистика, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 ноември 2018 година.

Бр. 08-6799/1
26 ноември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА

Член 1

Во Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ број 54/1997, 21/2007, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16 и 83/18), во член 11 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Советот е составен од претседател и 13 членови што ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија.

Претседателот и другите членови се претставници на:

- Собранието на Република Македонија од редот на вработените во Службата на Собранието, со звање најмалку до државен советник - еден член,
- Министерството за финансии - еден член,
- Народната банка на Република Македонија - еден член,
- Заедницата на единиците на локалната самоуправа - два члена,
- Економско-социјалниот совет - еден член,
- невладините организации - еден член,
- стопанските комори - три члена и
- научните институции - три члена.“

Член 2

Во член 12 став 1 алинејата 3 се брише.

Член 3

По членот 13 се додава нов поднаслов и три нови члена 13-а, 13-б и 13-в, кои гласат:

„3. Координативен комитет

Член 13-а

Се основа Координативен комитет, како стручно, координативно и советодавно тело за координирање на државната статистика.

Член 13-б

Координативниот комитет е составен од претседател и осум членови.

Претседателот и членовите на Координативниот комитет, кои ги именува и разрешува Владата на Република Македонија, се претставници на овластените носители за спроведување на статистички истражувања од редот на раководните службеници кои се одговорни за реализација на статистички истражувања и тоа:

- Државниот завод за статистика - еден член,
- Министерството за финансии - еден член,
- Министерството за внатрешни работи - еден член,
- Министерството за правда - еден член,
- Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - еден член,
- Агенцијата за вработување на Република Македонија - еден член,
- Институтот за јавно здравје на Република Македонија - еден член и
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управата за хидрометеоролошки работи - еден член.

Член на Координативниот комитет е и еден претставник од Народната банка на Република Македонија, од редот на вработените на раководни работни места кои се одговорни за реализација на статистички истражувања.

Директорот на Заводот по функција е претседател на Координативниот комитет.

Мандатот на членовите на Координативниот комитет е четири години.

Заводот ги врши административно-техничките работи за потребите на Координативниот комитет.

Член 13-в

Координативниот комитет ги врши следниве работи:

- ја поддржува работата и активностите поврзани со производство на официјални статистики во рамките на националниот статистички систем,
- врши координација и усогласување на активностите во врска со остварувањето на стратешките определби за натамошниот развој на официјалните статистики и националниот статистички систем во целина, меѓу овластените носители,
- дава сугестии и предлози по методолошките основи за статистичките истражувања на Заводот и овластените носители,
- ја јакне непосредната соработка помеѓу Заводот и овластените носители,
- ја следи имплементацијата на законодавството на Европската Унија во областа на статистиката,
- гради единствен пристап во толкувањето на принципите на Кодексот за работа на европската статистика, релевантни за овластените носители и врши дефинирање на начинот на оцена на усогласеноста,
- ја следи имплементацијата и усогласеноста на државната статистика со Кодексот за работа на европската статистика,
- дава предлози до Заводот за формирање на заеднички работни групи заради потребата од стручно-методолошко и информатичко усогласување помеѓу Заводот и овластените носители,
- промовира заеднички проекти и обуки на вработените кои работат на статистички истражувања,
- го јакне идентитетот на националниот статистички систем,
- дава насоки и предлози за стратешки партнерства за унапредување на статистичкиот систем,
- за својата работа за информирање поднесува годишен извештај до Владата на Република Македонија и
- донесува Деловник за својата работа.“.

Член 4

Претседателот и членовите на постојниот Совет за статистика на Република Македонија именувани до денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ја вршат должноста до именувањето на Советот за статистика на Република Македонија согласно со овој закон.

Претседателот и членовите на Советот за статистика на Република Македонија од членот 1 од овој закон ќе бидат именувани во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Координативниот комитет од членот 3 од овој закон ќе се формира во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR STATISTIKË SHETETERORE

Neni 1

Në Ligjin për statistikë shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 54/1997, 21/2007, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16 dhe 83/18), në nenin 11 paragrafët 1 dhe 2 ndryshohen si vijojnë:

"Këshilli përbëhet nga kryetari dhe 13 anëtarë që i emëron dhe shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.

Kryetari dhe anëtarët tjerë janë përfaqësues të:

- Kuvendit të Republikës së Maqedonisë nga radhët e të punësuarve në Shërbimin e Kuvendit, me titull së paku deri këshilltar shtetëror - një anëtar,
- Ministrisë së Financave - një anëtar,
- Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë - një anëtar,
- Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale - dy anëtarë,
- Këshillit Ekonomik-Social - një anëtar,
- organizatave joqeveritare - një anëtar,
- dhomave ekonomike - tre anëtarë dhe
- institucioneve shkencore - tre anëtarë."

Neni 2

Në nenin 12 paragrafi 1 alineja 3 shlyhet.

Neni 3

Pas nenit 13 shtohet nëntitull i ri dhe tri nene të reja 13-a, 13-b dhe 13-v, si vijojnë:

"3. Komiteti Koordinues

Neni 13-a

Themelohet Komitet Koordinues, si trup profesional, koordinues dhe këshillëdhënës për koordinim të statistikës shtetërore.

Neni 13-b

Komiteti koordinues përbëhet nga kryetari dhe tetë anëtarë.

Kryetari dhe anëtarët e Komitetit Koordinues, të cilët i emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë, janë përfaqësues të bartësve të autorizuar për zbatim të hulumtimeve statistikore nga radhët e nëpunësve udhëheqës të cilët janë përgjegjës për realizimin e hulumtimeve statistikore, si vijon:

-Enti Shtetëror për Statistikë - një anëtar,
-Ministria e Financave - një anëtar,
-Ministria e Punëve të Brendshme - një anëtar,
-Ministria e Drejtësisë - një anëtar,
-Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Maqedonisë - një anëtar,
-Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë - një anëtar,
-Instituti për Shëndet Publik i Republikës së Maqedonisë - një anëtar dhe
-Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave - Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike - një anëtar.

Anëtar i Komitetit Koordinues është edhe një përfaqësues nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, nga radhët e të punësuarve në vende pune udhëheqëse të cilët janë përgjegjës për realizimin e hulumtimeve statistikore.

Drejtori i Entit sipas funksionit është kryetar i Komitetit Koordinues.

Mandati i anëtarëve të Komitetit Koordinues është katër vjet.

Enti i kryen punët administrative - teknike për nevojat e Komitetit Koordinues.

Neni 13-v

Komiteti Koordinues i kryen punët si vijojnë:

-i përkrah punën dhe aktivitetet e lidhura me prodhimin e statistikave oficiele në kuadër të sistemit nacional statistikor,

- kryen koordinim dhe harmonizim të aktiviteteve në lidhje me realizimin e përcaktimeve strategjike për zhvillimin e mëtejshëm të statistikave oficiele dhe sistemit nacional statistikor në tërësi, ndërmjet bartësve të autorizuar,

- jep sugjerime dhe propozime sipas bazave metodologjike për hulumtimet statistikore të Entit dhe bartësve të autorizuar,

-e përforcon bashkëpunimin e drejtpërdrejtë ndërmjet Entit dhe bartësve të autorizuar,

-e përcjell implementimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian në sferën e statistikës,

-ndërton qasje unike në interpretimin e parimeve të Kodeksit për punë të statistikës evropiane, relevante për bartësit e autorizuar dhe kryen definim të mënyrës së vlerësimit të harmonizimit,

-e përcjell implementimin dhe harmonizimin e statistikës shtetërore me Kodeksin për punë të statistikës evropiane,

-jep propozime te Enti për formim të grupeve të përbashkëta të punës për shkak të nevojës së harmonizimit profesional-metodologjik dhe informatik ndërmjet Entit dhe bartësve të autorizuar,

-promovon projekte dhe trajnime të përbashkëta të të punësuarve të cilët punojnë në hulumtime statistikore,

-e përforcon identitetin e sistemit nacional statistikor,

-jep udhëzime dhe propozime për partneritete strategjike për avancim të sistemit statistikor,

-për punën e vet për informim parashtron raport vjetor te Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe

-miraton Rregullore për punën e vet.“.

Neni 4

Kryetari dhe anëtarët e Këshillit ekzistues për Statistikë të Republikës së Maqedonisë të emëruar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, vazhdojnë ta ushtrojnë detyrën deri në emërimin e Këshillit për Statistikë të Republikës së Maqedonisë në pajtim me këtë ligj.

Kryetari dhe anëtarët e Këshillit për Statistikë të Republikës së Maqedonisë nga neni 1 i këtij ligji do të emërohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 5

Komiteti Koordinues nga neni 3 i këtij ligji do të formohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3942.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за аудиовизуелните добра,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 ноември 2018 година.

Бр. 08-6800/1

26 ноември 2018 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА

Член 1

Во Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македонија” број 103/2008, 47/11, 51/11, 154/15 и 39/16), во членот 37 став (2), во втората реченица, по зборот „именуваат“ се додаваат зборовите: „научни работници со звање доктор на науки од областа на заштитата на аудиовизуелните добра односно од сродните области или“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

ПЁР PLOTЁSIMIN E LIGJIT PЁR TЁ MIRA AUDIOVIZUELE

Neni 1

Nё Ligjin pёr tё mira audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikёs sё Maqedonisё" numёr 103/2008, 47/11, 51/11, 154/15 dhe 39/16), nё nenin 37 paragrafi (2), nё fjalinё e dytё, pas fjalёs "emёrojnё" shtohen fjalёt: " punёtorё shkencorё me titull doktor shkence nga sfera e mbrojtjes sё tё mirave audiovizuele, respektivisht nga sferat e pёrafёrta ose".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3943.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за Академијата за наставници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 ноември 2018 година.

Бр. 08-6801/1
26 ноември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери, с.р.**

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ

Член 1

Во Законот за Академијата за наставници („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15, 192/15, 30/16 и 127/16), во членот 68 зборовите: „учебната 2018/2019 година“ се заменуваат со зборовите: „учебната 2019/2020 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR AKADEMINË E MËSIMDHËNËSVE

Neni 1

Në Ligjin për Akademinë e Mësimdhënësve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15, 192/15, 30/16 dhe 127/16), në nenin 68 fjalët: "viti shkollor 2018/2019" zëvendësohen me fjalët: "viti shkollor 2019 / 2020".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3944.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 ноември 2018 година.

Бр. 08-6802/1
26 ноември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери, с.р.**

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Во Законот за наставници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), во членот 39 зборовите: „учебната 2018/2019 година“ се заменуваат со зборовите: „учебната 2019/2020 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MËSIMDHËNËS NË SHKOLLA FILLORE DHE TË MESME

Neni 1

Në Ligjin për mësimdhënës në shkolla fillore dhe të mesme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15, 145/15, 30/16, 127/16 dhe 67/17), në nenin 39 fjalët: "viti shkollor 2018/2019" zëvendësohen me fjalët: "viti shkollor 2019/2020".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

3945.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 ноември 2018 година.

Бр. 08-6803/1
26 ноември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА- КОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 и 35/18), во член 11 став (1) во точката 9) по зборот „занимање“ се додаваат зборовите: „до 64 години живот“.

Во точката 14) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 15), која гласи:

„15) физичко лице кое е регистрирано како вршител на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари, запишан во регистарот на Комората на трговци на Македонија доколку не е осигурен по ниеден друг основ.“

Во ставот (2) по бројот „9“ се става запирка, а зборовите: „и 14“ се заменуваат со зборовите: „14 и 15“.

Член 2

Во членот 19 став (2) зборовите: „на работни места и работи кои се изведуваат под земја и кој во текот на осигурувањето бил распореден на работи и работни места со различни степени на зголемување на стажот на осигурување“ се бришат.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Осигуреникот на кого ефективно поминати 12 месеци стаж на осигурување се смета како стаж на осигурување со зголемено траење на работни места и работи кои се изведуваат под земја и кој во текот на осигурувањето бил распореден на работи и работни места со различни степени на зголемување на стажот на осигурување, може да стекне право на старосна пензија со навршување на 40 години пензиски стаж (маж), односно 35 години пензиски стаж (жена).“

Член 3

Во членот 31 став (2) по зборовите: „индивидуалните земјоделци“ се додаваат зборовите: „и на физичко лице кое е регистрирано како вршител на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари“.

Член 4

Во членот 38 став (6) по зборовите: „индивидуалниот земјоделец“ се додаваат зборовите: „и на физичкото лице кое е регистрирано како вршител на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари“.

Член 5

Во членот 118 став (1) по бројот „14“ се додаваат зборовите: „и 15“.

Член 6

Во членот 125 став (4) по точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:

„6) Комората на трговци на Македонија за лицата од членот 11 став (1) точка 15) од овој закон,“.

Точката 6) станува точка 7).

Член 7

Во член 160 точката 6) се менува и гласи:

„6) поседува еден од следниве меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку

B2 (B2) ниво,

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) – најмалку ниво B2 (B2).“.

Точката 7) се брише.

Член 8

Во членот 199 точката 6), точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 7), која гласи:

„7) Комората на трговци на Македонија - за физичко лице кое е регистрирано како вршител на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари.“.

Член 9

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 10

Одредбите од членот 2 од овој закон, со кои се дополнува членот 19 со нов став (3), ќе започнат да се применуваат од 1 декември 2018 година.

Член 11

Започнатите постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон, а кои се однесуваат на опфат со задолжително пензиско и инвалидско осигурување на индивидуалните земјоделци од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 и 35/18), ќе завршат согласно со законот по кои биле започнати.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 dhe 35/18), në nenin 11 paragrafi (1) në pikën 9) pas fjalës “profesion” shtohen fjalët: “deri në moshën 64 vjeçare”.

Në pikën 14) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 15), si vijon:

“15) person fizik i cili është i regjistruar si kryerës i veprimtarisë së pavarur për tregti me pakicë në tezga dhe tregje, i regjistruar në regjistrin e Odës së Tregtarëve të Maqedonisë nëse nuk është i siguruar në asnjë bazë tjetër.”.

Në paragrafin (2) pas numrit “9” vihet presje, kurse fjalët: “dhe 14” zëvendësohen me fjalët: “14 dhe 15”.

Neni 2

Në nenin 19 paragrafi (2) fjalët: “në vende të punës dhe punë të cilat bëhen nën tokë dhe i cili gjatë sigurimit ka qenë i sistemuar në punë dhe vende pune me shkallë të ndryshme të rritjes së stazhit të sigurimit” shlyhen.

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

“(3) I siguruari të cilit 12 muaj efektive stazh të kaluar të sigurimit i llogaritet si stazh sigurimi me kohëzgjatje të rritur në vende pune dhe punë të cilat realizohen nën tokë dhe i cili gjatë sigurimit ka qenë ka qenë i sistemuar në punë dhe vende pune me shkallë të ndryshme të rritjes së stazhit të sigurimit, mund ta fitojë të drejtën e pensionit të pleqërisë me mbushjen e 40 viteve stazh pensional (mashkull), përkatësisht 35 vjet stazh pensional (femër).”.

Neni 3

Në nenin 31 paragrafi (2) pas fjalëve: “bujkit individual” shtohen fjalët: “dhe personit fizik që është i regjistruar si kryerës i veprimtarisë së pavarur për tregti me pakicë në tezga dhe tregje”.

Neni 4

Në nenin 38 paragrafi (6) pas fjalëve: “bujkut individual” shtohen fjalët: “dhe personit fizik që është i regjistruar si kryerës i veprimtarisë së pavarur për tregti me pakicë në tezga dhe tregje”.

Neni 5

Në nenin 118 paragrafi (1) pas numrit “14” shtohen fjalët: “dhe 15”.

Neni 6

Në nenin 125 paragrafi (4) pas pikës 5) shtohet pikë e re 6), si vijon:

“6) Oda e Tregtarëve të Maqedonisë për personat nga neni 11 paragrafi (1) pika 15) e këtij ligji.”.

Pika 6) bëhet pikë 7).

Neni 7

Në nenin 160 pika 6) ndryshohet si vijon:

“6) posedon një prej certifikatave ose vërtetimeve të njohura ndërkombëtare për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vite:

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë,
- IELTS - së paku 6 pikë,
- ILEC (Cambridge English: Legal) së paku niveli B2,
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,
- BULATS – së paku 60 pikë ose
- APTIS – së paku niveli B2.”.

Pika 7) shlyhet.

Neni 8

Në nenin 199 pika 6), pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet pikë e re 7), si vijon:

“7) Oda e Tregtarëve të Maqedonisë – për person fizik i cili është i regjistruar si kryerës i veprimtarisë së pavarur për tregti me pakicë në tezga dhe tregje.”.

Neni 9

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor.

Neni 10

Dispozitat nga neni 2 i këtij ligji, me të cilat plotësohet neni 19 me paragraf të ri (3), do të fillojnë të zbatohen nga 1 dhjetori 2018.

Neni 11

Procedurat e filluara nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, e të cilat kanë të bëjnë me përfshirjen me sigurim të detyrueshëm pensional dhe invalidor të bujqve individualë nga Ligji për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 dhe 35/18), do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3946.

Врз основа на член 13, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна здравствена установа „Здравствен дом Кавадарци“, му престанува користењето на недвижни ствари сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда 1, намена: зграда во здравство, влез: 001, кат:ПР, бр.000 со внатрешна површина од 120 м2 на КП.бр. 1362 КО Возарци и

- зграда 1, намена: помошни простории, влез: 001, кат:ПО, бр.000 со внатрешна површина од 34 м2 на КП.бр. 1362 КО Возарци запишано во Имотен лист бр.60, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9022/1
27 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**3947.**

Врз основа на член 18, став (1) точка в) и став (2) и член 19 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за правда на ден 29 ноември 2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКАТА СЛУЖБА

1. На нотарот Иљбер Јусуфи од Гостивар, му престанува вршењето на нотарската служба по негово барање.
2. Решението влегува во сила на ден 1.12.2018 година.

Образложение

Со решение бр. 09-2484/1 од 3.6.2016 година на министерот за правда, Иљбер Јусуфи од Гостивар е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Гостивар.

Нотарот Иљбер Јусуфи од Гостивар до Министерството за правда достави Молба за престанок на вршење на нотарската служба заведено под бр. 09-5517/1 од 27.11.2018 година, со кое бара да му престане вршењето на нотарската служба со 1.12.2018 година.

Според член 18 став (1) точка в) од Законот за нотаријатот, службата на нотарот престанува по негово барање, со истекот на рокот определен во молбата за престанок на службата. Според член 19 став 1 од Законот за нотаријатот, нотарот може во секое време да побара да му престане службата. Нотарот молбата ја поднесе писмено до Министерството. Нотарот во молбата како рок за престанок на вршење на службата го определува датумот 1.12.2018 година.

Министерството за правда постапувајќи по поднесената молба за престанување на вршење на службата на нотарот, имајќи ги во предвид одредбите од член 18 став (1) точка в) и став (2) и член 19 од Законот за нотаријатот одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова решение може со тужба да поведе Управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 09-5517/2
29 ноември 2018 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.

3948.

**СПИСОК
НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ
(ОГЛАС ОД 17.9.2018 ГОДИНА)**

Ред. Бр.	Презиме, татково име и име на кандидатот	Адреса, телефон и e-mail	Јазик	Број и датум на решение	Основен суд за кој е поставен судскиот преведувач
1.	КОВАЧОВСКА Слободан АЛЕКСАНДРА	ул. „Кеј на револуцијата“, бр.12/2-5 Берово 078/737-624 aleksandrakovacovska@hotmail.com	англиски	08-4734/2 20.11.2018	Берово
2.	КАРАМАНДИ МАРКОВСКИ Стефан МИРЈАНА	ул. „Елпида Караманди“ бр. 32 Битола 071/312-206 karamandim@gmail.com	словенечки	08-4792/2 26.10.2018	Битола
3.	НИКОЛОВСКА МИЦКОВСКА Љубе АНА	с.Сопатница, Демир Хисар 070/352-790 nikolovska.ana92@yahoo.com	англиски	08-4750/2 20.11.2018	Битола
4.	КАЛАЧ Умер АМРА	с. Црквино, Велес 071/782-558 amra.kalac@yahoo.com	англиски	08-4752/2 20.11.2018	Велес
5.	ПЉОКОВА Илија БИЛЈАНА	ул. „Крсте Мисирков“ бр. 24 Велес 076/355-031 bbogatinova@gmail.com	англиски	08-4723/2 20.11.2018	Велес
6.	ПЉОКОВ Борис ИВАН	ул. „Крсте Мисирков“ бр. 24 Велес 076/355-033 ipljokov@gmail.com	англиски	08-4724/2 20.11.2018	Велес
7.	ВИШИНОВА ПАНОВ Костадин НАТАША	ул. „Никола Карев“ бр.1-2/21 Велес 078/437-307 visinova.natasa@hotmail.com	англиски	08-4730/2 20.11.2018	Велес
8.	ТАХИР Февзи ОЗНУР	с. Чалаки Валандово 071/709-059 oznurtahir@hotmail.com	турски	08-4780/2 20.11.2018	Гевгелија
9.	МИШКОВА Винко ПАТРИЦИЈА	ул. „Првوماјска“ бр.12/14 Валандово 070/219-594 patricija.mishkova@yahoo.com	англиски	08-4739/2 20.11.2018	Гевгелија
10.	ДОЈРАНЛИЕВА Зоран СОФИЈА	ул. „Караорман“, бр.3 Гевгелија 075/527-077 sofija_dojranlieva@yahoo.com	англиски	08-4711/2 20.11.2018	Гевгелија
11.	СРЕЗОСКА Дончо ЕЛЕНА	ул. „Илинденска“ бр.119/2-1/6 Гостивар 078/735-238 elenasrezoska@yahoo.com	англиски	08-4753/2 20.11.2018	Гостивар
12.	ПИПЕРКУ Бујамин МИРАНДА	ул. „8 Септември“ бб Дебар 070/449-033 mirandapiperku@gmail.com	албански и англиски	08-4713/2 20.11.2018	Дебар
13.	ЈУСУФ Јајо СИБА	с. Голем Папрадник, Центар Жупа Дебар 071/424-983 siba.Y@hotmail.com	турски	08-4779/2 20.11.2018	Дебар
14.	НАСТОВА Ристо ИВАНА	ул. „Мито Хаџи Василев“, бр.87 Кавадарци 071/373-975 ivana_nastova@yahoo.com	англиски	08-4735/2 20.11.2018	Кавадарци
15.	ЈОНУЗИ Весел ХАЗИЗЕ	ул. „Веле Змејкоски“ бр.16 Кичево 071/325-855 hazizejonuzi@hotmail.com	албански	08-4774/2 20.11.2018	Кичево

16.	КАДРИУ Бекир ФЛУТИМ	ул.„Крушевска“ бр.14 Кичево 070/460-422 flutim.kadriu@hotmail.com	албански	08-4773/2 20.11.2018	Кичево
17.	МИЛОСИЕВ Милорад АЛЕКСАНДАР	ул.„Роза Петрова“ бр.2/1-1 Кочани 077/539-934 amilosiev@gmail.com	англиски	08-4746/2 20.11.2018	Кочани
18.	ВИТКОВСКА Зоран ФРОСИНА	с. Псача опш. Ранковце - Крива Паланка 078/206-205 fang007wei@hotmail.com	англиски и кинески	08-4769/2 20.11.2018	Крива Паланка
19.	ЈОВАНОВСКА Сашо КАТАРИНА	ул.„Иво Лола Рибар“ бр.85 Куманово 078/393-057 katarinaa.jovanovska@gmail.com	англиски	08-4726/2 20.11.2018	Куманово
20.	ВЕСКОВСКА Томе БОЈАНА	ул.„Бајрам Шабани“ бр. 129 Куманово 078/563-195 bojana_veskovska@hotmail.com	англиски	08-4728/2 20.11.2018	Куманово
21.	СТОЈОСКА Симон АЛЕКСАНДРА	с. Елшани, Охрид 070/602-348 aleksandrastojoska@yahoo.com	англиски	08-4725/2 20.11.2018	Охрид
22.	ПАЦЕСКА Јоне ИВАНА	ул.„Рашанец“ бр. 27, Лескоец Охрид 071/294-583 ivana_paceska@yahoo.com	англиски	08-4731/2 20.11.2018	Охрид
23.	БАЛОСКИ Војо БОРЧЕ	ул.Македонски просветители“ бр 8 А- 20 Охрид 071/509-390 borebalo@gmail.com	германски	08-4761/2 20.11.2018	Охрид
24.	БОЈАЦИЕВСКА Јане МАРИЈА	ул.„Димо Наредникот“ бр.64А/1-10 Прилеп 077/544-385 marija.94pp@gmail.com	англиски	08-4729/2 20.11.2018	Прилеп
25.	КЕДИОСКА Валентин ВИКТОРИЈА	ул.„Борка Талески“ бр.8 Прилеп 076/232-383 vkedioska@yahoo.com	англиски	08-4737/2 20.11.2018	Прилеп
26.	ИЛИОСКА Лилјана СИМОНА	ул.„В. Јанкулоски-стариот“, бр.10 Б Прилеп 078/303-834 simonmailioska@yahoo.com	англиски	08-4720/2 20.11.2018	Прилеп
27.	МИЛОШЕВСКА Гоце ЕМИЛИЈА	ул.„Мите Трајчевски“ бр.23 Ресен 078/515-295 emilijamiloshevska@hotmail.com	англиски	08-4751/2 20.11.2018	Ресен
28.	ИЛИЕВА Благој МАРИЈА	ул.„11 Октомври“ бр.53 Свети Николе 072/240-253 ilievamaca18@gmail.com	англиски	08-4742/2 20.11.2018	Свети Николе
29.	БУЗАКУ Мемет СКЕНДЕР	ул.„2“ бр.5 с. Средно Коњаре Скопје 071/259154 skenderbuzaku@hotmail.com	албански и англиски	08-4765/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
30.	СТОЈАНОВСКИ Георги ЕМИЛ	ул.„Крсте Арсенов“ бр.18-1/17 Скопје 071/329-830 emil.stojanovski@its-sk.com.mk	словенечки	08-4793/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
31.	ШУМАНОВА БОЈКОВСКА Димитар ТАЊА	ул.„Пиринска“ бр. 45 Скопје 078/404-575 tanjashumanov@yahoo.com	бугарски	08-4790/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
32.	МУАРЕМ Феми ЕНИС	ул.„Зеф Љуш Марку“ бр. 35 А Скопје 078/857-603 enismuarem92@gmail.com	арапски	08-4788/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
33.	ФИЛИПОВСКА Стојан МАРИЈА	ул.„Коце Металец“ бр.4/48 Скопје 076/270-026 marijafili@gmail.com	шпански	08-4787/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
34.	РИЗОВА Ѓоко РАДМИЛА	ул.„Васко Каранѓелески“ бр.27/40 Скопје 070/341-951 rstanoevska@gmail.com	шпански	08-4786/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
35.	СТАНКОВА	бул.„АВНОЈ“ бр.16-2/18 Скопје	српски	08-4791/2	Скопје 1

	МИЛОВАЊ СВЕТЛАНА	075/303-179 svetlanastankova@yahoo.com		20.11.2018	и Скопје 2
36.	БОГДАНОВСКА Петар МАРИЈАНА	ул.„1“ бр.11/1-5, кол Идризово Скопје 078/301-280 marijana.bogdanoska@hotmail.com	француски	08-4784/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
37.	МЕМИШ Сељами ЕРОЛ	ул.„Гоце Стојчевски бр.2/79 Скопје 071/357-177 erolmemisev@yahoo.com	турски	08-4777/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
38.	ЕЛЕЗИ Меџаит ЛИНДИТА	ул.„Емин Дураку“ бр.2/1-18 Скопје 072/242-257 lindita_e@yahoo.com	албански	08-4776/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
39.	ПАУНОВСКА Зоран СИМОНА	ул.„Ресенска“ бр.12/1-4 Скопје 070/669-550 simona.paunovska@gmail.com	албански	08-4775/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
40.	МИЈАЛКОВСКА ЕФТИМОВА Драган ИСКРА	ул.„Христо Смирненски“ бр.41 Скопје 078/451-569 iskramijalkovska@gmail.com	англиски	08-4736/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
41.	ХРИСТОВСКА Зоран ИЗАБЕЛА	ул.„Гиго Михајловски“ бр.10/2-6 Скопје 076/477-404 hristovskaizabela@gmail.com	англиски	08-4743/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
42.	ДИМОСКА Борче ХРИСТИНА	ул.„Апостол Петков“ бр.96 Скопје 076/670-404 kiki.dimoska@hotmail.com	англиски	08-4744/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
43.	ЃОРГИЕВА Драги ФРОСИНА	ул.„АЧНОМ“ бр.94/3-3 Скопје 078/809-828 frose_gorgieva@hotmail.com	англиски	08-4747/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
44.	БУРОВСКА МИЛЕНОВА Кирил МАРИЈА	ул.„Љубљанска“ бр.6/1-88 Скопје 070/856-727 marija.burovska@gmail.com	англиски	08-4749/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
45.	ЧЕСМАЦИСКА Власто КРАЈА	ул.„Мит. Теодосиј Гологанов“ бр.74-4/11 Скопје 070/361-213 kralja@yahoo.com	англиски	08-4718/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
46.	КРСТЕВСКА Оливер ВИКТОРИЈА	ул.„Скендер-бег Кастриот“ бр.10 а Скопје 071/350-279 viktorija.krstevska93@gmail.com	англиски	08-4721/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
47.	ПОПОВСКИ Илија АЛЕКСАНДАР	ул.„Методија Митевски“ бр.1-5/1 Скопје 078/321-481 popovskiprevodi@gmail.com	англиски	08-4722/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
48.	КОНЕСКИ Горанчо ХРИСТИЈАН	ул.„Струшка“ бр.96 Скопје 071/242-899 koneski.hristijan@gmail.com	англиски	08-4715/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
49.	ЖЕРАЈИЌ Слободан СЛАВИЦА	ул.„Козле“ бр.62 Скопје 070/705-454 slavica.zerajik@gmail.com	англиски	08-4767/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
50.	СПАСОВСКА Ласте ИВА	бул.„АВНОЈ“ бр.46-3/19 Скопје 070/856-701 ivaspasovska_90@hotmail.com	англиски	08-4712/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
51.	САИТИ Хаки ЗАНА	ул.„Ресенска“ бр 9-1/2 Скопје 076/456-769 saitizana@gmail.com	англиски	08-4768/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
52.	ТРАЈКОВСКИ Љупчо ДУШАН	ул.„Марко Орешковик“ бр. 59 А Скопје 075/873-318 dusan_traj@hotmail.com	германски	08-4762/2 20.11.2018	Скопје 1 и Скопје 2
53.	ПЕТРЕСКА Мирче ЕМИЛИЈА	с.Јабланица, Струга 070/561-379 petreskaemilija94@gmail.com	италијански	08-4783/2 20.11.2018	Струга
54.	ТРЕНЕСКИ Сашо	с. Мислешево, Струга 070/304-285	италијански	08-4782/2 20.11.2018	Струга

	АЛЕКСАНДРА	cvetanoska.aleksandra@hotmail.com			
55.	ДАНИ Рифат ВЈОЛЦА	с. Делогожди Струга 070/422-211 vjollca.memedi@hotmail.com	албански	08-4772/2 20.11.2018	Струга
56.	КУЈУМЦИЕВА Ташо ВИКТОРИЈА	ул. „Кирил и Методиј“ бр.14 Струмица 077/849-115 vikso@abv.bg	албански и бугарски	08-4766/2 20.11.2018	Струмица
57.	ЧИКОВА Глигор ИВАНА	ул. „Крушевска Република“ бр. 147 Струмица 078/597-058 ivana_cikova@hotmail.com	италијански	08-4781/2 20.11.2018	Струмица
58.	СТОЈАНОВА Томе ЗУЛЕ	с. Дабиле бр 302 Струмица 075/397-112 zulestojanova@yahoo.com	англиски	08-4741/2 20.11.2018	Струмица
59.	МЕМЕДИ Ахмед ЕМЕЛ	ул. „Штипска“ бр.82 Тетово 070/224-394 emel_mma@hotmail.com	албански	08-4771/2 20.11.2018	Тетово
60.	ЦЕКА Џемил МИМОЗА	ул. „Полог“ бр.59 Тетово 071/232-447 ceka.mimoza@gmail.com	албански	08-4770/2 20.11.2018	Тетово
61.	МИЛИСОВА Ацо НАТАША	ул. „Нада Михајлова“ бр.68 Пробиштип 071/541-213 natasa.milisova@gmail.com	англиски	08-4716/2 20.11.2018	Штип
62.	КОСТАДИНОВСКА Миле РОБЕРТА	ул. „Белградска“ бр. 24 Штип 078/317-680 kostadinovska.45@gmail.com	германски	08-4758/2 20.11.2018	Штип
63.	СТОЈАНОВА Миле МАКЕДОНКА	ул. „Љубен Иванов“ бр.52 Штип 078/386-803 stojanova.m@hotmail.com	германски	08-4759/2 20.11.2018	Штип

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**3949.**

Врз основа на член 91 став (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), министерот за здравство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ И МИНИМАЛНИОТ БРОЈ ИЗВРШИТЕЛИ ПО ВНАТРЕШНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ**

Член 1

Во Правилникот за делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/14 и 166/16), во член 3 точката 4. се менува и гласи:

„4. Оддел во универзитетски институт - најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници или најмалку седум вработени од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист и еден здравствен соработник со високо образование со завршен втор или трет циклус на студии од областа соодветна на мултидисциплинарниот пристап што се применува во одделот и останатите се здравствени работници и здравствени соработници.“

По точката 4. се додава нова точка 5., која гласи:

„5. Оддел во универзитетска клиника - најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници.“

Точките 5., 6., 7. и 8 стануваат точки 6., 7., 8. и 9.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-6785/4

26 ноември 2018 година

Скопје

Министер,

доц. д-р **Венко Филпче**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ**

3950.

Врз основа на член 231 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ГРАФИЧКИОТ РЕГИСТАР ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ
БРОЕВИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

(1) Со овој правилник се пропишува формата и начинот на водење на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви (во понатамошниот текст: „Регистарот“).

(2) Регистарот од став (1) на овој член го води Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамошниот текст: „Агенцијата“).

Дефиниции**Член 2**

Поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

„Графички регистар за улици и куќни броеви“ е единствен регистар во кој се содржани просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви.

„Куќен број“ е арапски број или арапски број со голема кирилична буква, со кој е нумериран влезот на објектот.

„Објект“ е станбен, деловен или друг вид на објект, на кој се доделува куќен број.

„Улица“ е сообраќајница во населено место која може да биде сочинета од коловоз, тротоари, велосипедски патеки и разделни острови, како и уличен крак подолг од 100 метри со една раскрсница кој се приклучува на друга улица.

„Единствен идентификатор за улица“ е број со кој еднозначно е утврдена улицата во Графичкиот регистар за улици и куќни броеви.

„Единствен идентификатор на куќен број“ е број со кој еднозначно е утврден куќниот број во Графичкиот регистар за улици и куќни броеви

„Специјален објект“ е објект од јавен карактер, заради чија специфика на куќниот број се додава дополнителен описен податок (комплекс здравствени објекти, комплекс образовни објекти, комплекс спортски објекти, надпатник, плоштад, подпатник, технолошко индустриски зони, трговски центар, останато).

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ**Форма на Регистарот****Член 3**

Регистарот се води во електронска форма како дел од геодетско-катастарскиот информационален систем (во понатамошниот текст: „ГКИС“).

Содржина на графичкиот регистар за улици и куќни броеви

Член 4

Графичкиот регистар за улици и куќни броеви содржи просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви, како и просторни податоци за линијата на опфат врз основа на која се определува припадноста на куќниот број спрема улицата.

Единствен идентификатор за улици и куќни броеви

Член 5

Во Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, улиците и куќните броеви се означуваат со единствен идентификатор.

Член 6

(1) Просторните податоци за улиците се координати на карактеристични точки кои формираат линија со која се дефинира местоположбата на улицата.

(2) Просторните податоци за куќните броеви се координати на точка со која се дефинира местоположбата на објектот за кој се определува куќен број.

(3) Координатната точка од ставот (2) на овој член, се врзува за местоположбата на влезот на објектот.

(4) Просторните податоци за линијата на територијален опфат се координати врз основа на кои се одредуваат куќните броеви кои припаѓаат на улицата и овозможуваат нивен визуелен графички приказ.

Член 7

(1) Описниот податок за улица е составен од име на улица и нејзин број кој го содржи матичниот број превземен од базата на податоци од Централен Регистар на Република Македонија и автоматски доделен број од електронскиот систем.

(2) Описните податоци за куќните броеви го содржат куќниот број.

(3) Описните и просторните податоци од овој член се поврзани со податоците за единиците на локалната самоуправа и населените места од Регистарот за просторни единици.

Содржина на сетот на податоци за улици во Регистарот

Член 8

Сетот на податоци за улиците во Регистарот содржи:

- единствен идентификатор за улица;
- матичен број на улица;
- име на улица;
- технички број;
- матичен број и име на населено место;
- геометрија; и
- историјат.

Содржина на сетот на податоци за куќен број во Регистарот

Член 9

Сетот на податоци за куќните броеви во Регистарот содржи:

- единствен идентификатор на куќен број;

- куќен број;
- додаток на куќен број;
- матичен број на специјален објект;
- име на специјален објект;
- идентификатор и име на улица;
- матичен број на улица;
- матичен број и име на населено место;
- геометрија и
- историјат.

Основни геометриски елементи за улици и куќни броеви

Член 10

(1) Линија е основниот геометриски елемент преку кој се дефинира содржината на сетот на податоците за улиците од членот 8 на овој правилник.

(2) Линијата од став (1) на овој член е организирана како геометриска фигура и е претставена во база на податоци со алгоритамски изградени тополошки структури.

(3) Точка е основниот геометриски елемент преку кој се дефинира содржината на сетот на податоците за куќни броеви од членот 9 на овој правилник.

(4) Точката од став (3) на овој член е организирана како геометриска фигура и е претставена во база на податоци со алгоритамски изградени тополошки структури.

Формат на податоците во Регистарот

Член 11

(1) Во Регистарот се внесуваат следните податоци за улици:

- полилинии кои се изготвени дводимензионално (2Д) во векторски формат (gml/xml, shp)

(2) Во Регистарот се внесуваат следните податоци за куќни броеви:

- точки кои се изготвени дводимензионално (2Д) во векторски формат (gml/xml, shp)

Визуелен графички приказ на податоците од Регистарот

Член 12

За визуелен графички приказ на улиците и куќните броеви во Регистарот, се користат следните симболи:

- Улица - полна линија во сива боја, дебелина 1.0 мм;
- Куќен број - точка во сина боја, полн круг, радиус 2.0 мм.

III. ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ БРОЕВИ

Член 13

Графичкиот регистар за улици и куќни броеви се воспоставува поединечно по населено место.

Член 14

(1) Во функција на воспоставување на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви, се прибираат описни и просторни податоци за улици и куќни броеви.

(2) Описните податоци за улици и куќни броеви од ставот (1) на овој член, Агенцијата по службена должност ги презема од Регистарот за имиња на улици и куќни броеви што се води при Централниот регистар на Република Македонија.

(3) Просторните податоци за улици и куќни броеви од ставот (1) на овој член, Агенцијата ги прибира од терен.

(4) При теренското прибирање на податоците за улици и куќни броеви, се врши и ажурирање на описните податоци од ставот (2) на овој член.

IV. ПРИБИРАЊЕ НА ПРОСТОРНИ И ОПИСНИ ПОДАТОЦИ ЗА УЛИЦИ И КУЌНИ БРОЕВИ

Цел на теренското прибирање на податоци

Член 15

Цел на теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви е прибирање на просторни и описни податоци во функција на воспоставување и одржување на графичкиот регистар на улици и куќни броеви.

Вршење теренско прибирање на податоци

Член 16

(1) Теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви се врши во функција на воспоставување и одржување на Регистарот.

(2) Теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви во функција на воспоставување на Регистарот е во надлежност на Агенцијата.

(3) Теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви во функција на одржување на Регистарот е во надлежност на единиците за локална самоуправа и град Скопје.

(4) Врз основа на теренски прибраните податоци од став (3) од овој член се изготвува геодетски елаборат.

Прибирање на описни податоци за улици и куќни броеви

Член 17

При теренското прибирање на податоци за улици и куќни броеви се прибираат и описни податоци за:

- улиците (име на улицата и податок за постоење на табла со име на улицата во рамки на населеното место)
- куќните броеви (куќен број, додаток на куќниот број, податок за постоење на табла за куќниот број, број на влез, вкупен број на катови, вид на кат, податок за кат, број на стан по кат, податок за постоење на табличка со број на стан, намена на објектот, статус, име и вид на специјален објект, година на градба, материјал на градба, фотографии, тип на станбена единица).

Теренско прибирање на просторни податоци за улици

Член 18

(1) Теренското прибирање на просторните податоци за улици се врши на начин што се премерува т.е. одредува почетокот и крајот на улицата во рамки на населеното место и сите карактеристични точки кои ја одредуваат осовината на улицата. Осовината на улицата преставува средишната линија на улицата.

(2) Осовината на улицата се прикажува со геометрија полилинија.

(3) При теренското прибирање на просторните податоци за улиците, се прибираат просторни податоци и за сите краци на улиците.

Теренско прибирање на просторни податоци за куќни броеви

Член 19

(1) Теренското прибирање на просторните податоци за куќни броеви се врши на начин што се одредуваат координати на точка за секој влез на објектот, со припадност на полигонот на објектот и припадност кон улицата.

(2) Куќниот број се прикажува со геометрија точка.

(3) Во објекти со повеќе влезови се собираат податоци само за главни влезови кои се носители на адресен податок.

Методи за прибирање на просторни податоци за улици и куќни броеви

Член 20

(1) Теренското прибирање на просторните податоци за улици и куќни броеви по правило се врши со една од нумерички методи за премер, опишани во Правилникот за премер на недвижностите.

(2) Теренски прибраните просторни податоци треба да се со положбена точност не помала од $\pm 1\text{m}$.

(3) Податоците се доставуваат во државен координатен систем.

Контрола на квалитетот на податоците

Член 21

(1) Агенцијата врши контрола на квалитет и потврда на квалитет на теренски прибраните податоци од член 17 на овој Правилник.

(2) Контролата на квалитетот на теренски прибраните податоци за улици и куќни броеви опфаќа:

- атрибутна контрола
- тополошка контрола.

(3) Контролата на квалитетот на теренски прибраните податоци се врши во итеративен процес се додека не се отстранат утврдените недостатоци, со исклучок на недостатоците во описните податоци кои се во надлежност на единиците на локална самоуправа и градот Скопје.

(4) По извршената контрола од став (3) на овој член, се изготвува извештај кој претставува основа за внесување на податоците во Регистарот.

Атрибутна контрола на квалитетот на податоците

Член 22

(1) Атрибутната контрола на податоците за улиците и куќните броеви се врши пред нивно внесување во базата на податоци на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви.

(2) При атрибутната контрола на податоците се утврдува дали во сетовите на податоци за улици и куќни броеви:

- постои матичен број за улицата превземен од Регистарот за имиња на улици и куќни броеви, што се води при Централниот Регистар на Република Македонија;

- матичниот број на улицата постои во официјалниот шифрарник за улици превземен од Регистарот за имиња на улици и куќни броеви, што се води при Централниот Регистар на Република Македонија;

- постои матичен број и име на населено место во Регистарот на просторни единици;

- името на улицата постои во официјалниот шифрарник за улици превземен од Регистарот за имиња на улици и куќни броеви, што се води при Централниот Регистар на Република Македонија;

- две или повеќе улици во едно населено место имаат исто име;

- постои податок за куќен број, дали истиот е број и е поголем од 0;

- куќниот број има припадност кон одредена улица или населено место.

Тополошка контрола на квалитетот на просторните податоци

Член 23

(1) Тополошката контрола на просторните податоци за улиците и куќните броеви се врши пред нивно внесување во базата на податоци на Графичкиот регистар за улици и куќни броеви.

(2) При тополошката контрола на просторните податоци се утврдува дали:

- просторните податоци се во Државен координатен систем;

- куќниот број е означен само со една точка;

- точките со кои се определуваат куќните броеви не се преклопуваат;

- точките со кои се определуваат куќните броеви влегуваат во габаритот на објектот;

- една улица поминува само во едно населено место, со исклучок на улиците кои претставуваат граница помеѓу две населени места;

- улиците се пресекуваат меѓу себе во една точка;

- постои улица со тип на геометрија која не е полилинија и

- е дефиниран почетокот и крајот на улицата.

Член 24

По извршената контрола од член 21, став (3) на овој правилник и извршениот внес на податоците во базата на податоци на електронскиот катастар, се смета дека е воспоставен графичкиот регистар за улици и куќни броеви за населено место, за што се известува надлежната општина.

Одржување на податоците во Регистарот

Член 25

Одржувањето на Регистарот опфаќа:

- промени на просторни и описни податоци за улици и куќни броеви и

- исправка на грешки.

Член 26

(1) Промени на податоците за улици и куќни броеви се вршат при:

- именување на новоизградена улица,

- промена на име на улица,

- укинување на улица,

- припојување на една или повеќе улици,

- издвојување на една или повеќе улици,

- поделба на улица,

- спојување на една или повеќе улици,

- припојување на дел од улица,

- издвојување на дел од улица,

- промена на припадност на населено место,

- додавање на нов куќен број,

- промена на просторен податок за куќен број,

- промена на описен податок за куќен број,

- бришење на куќен број,

- промена на припадност кон улица, и

- промена на припадност кон населено место.

(2) Промените од ставот (1) на овој член, во зависност од видот на промената се вршат со или без геодетски елаборат.

Член 27

(1) Одржувањето на податоците во Регистарот се врши врз основа на доставени податоци за извршени промени од страна на општините, Градот Скопје и Централниот регистар на Република Македонија.

(2) Единиците на локалната самоуправа во рок од пет работни дена, исправата за правен основ со која настанала промена на податоците за улиците и куќните броеви, а зависно од видот на промената и геодетски елаборат, во електронска форма ја доставуваат до Агенцијата.

(3) Централниот регистар на Република Македонија до Агенцијата во електронска форма доставува податоци за извршените промени во Регистарот за имиња на улици и куќни броеви, во рок од пет работни дена од настанатата промена.

(4) Врз основа на доставените исправи за правен основ, Агенцијата врши промени во Графичкиот регистар за улици и куќни броеви во рок од 30 дена од приемот на податоците.

Член 28

(1) При одржување на Регистарот како дел од ГКИС, се отстрануваат грешките направени при теренското прибирање/одржување на податоците за улици и/или куќни броеви од Регистарот.

(2) Како грешки направени при теренското прибирање/одржување на податоците за улици и/или куќни броеви, се сметаат грешките кои настанале како резултат на грешки при одредување на местоположбата на улицата и/или куќниот број, името на улицата, куќниот број и додатокот на куќниот број.

(3) Отстранувањето на грешката од овој член ќе се врши по службена должност и по барање на општините, Градот Скопје и Централниот Регистар на Република Македонија.

(4) Отстранувањето на грешката по службена должност, се врши врз основа на службен наод изготвен од страна на овластено лице од Агенцијата.

(5) Доколку барањето за отстранување на грешка е поднесено од страна на општините, Градот Скопје и Централниот регистар на Република Македонија, за отстранетата грешка во регистарот се известува подносителот.

**V. ВИД, ФОРМА И СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИТЕ
ЕЛАБОРАТИ ЗА УЛИЦИ И КУКНИ БРОЕВИ****Член 29**

При извршување на геодетските работи и изготвување на геодетските елаборати, зависно од видот на геодетскиот елаборат можат да се користат следните податоци:

- графички приказ и координати на точките кои ја определуваат улицата и кукниот број;
- координати на точки од геодетската основа;
- параметри за трансформација на координати од глобален во државен координатен систем;
- одлука за определување на име на улица;
- одлука за давање на согласноста од Владата на Република Македонија на листата на имиња на улици;
- оригинални податоци од извршените теренски мерења;
- уверение за точна адреса;
- урбанистичко-планска документација;
- други податоци.

Член 30

За геодетските елаборати за улици кукни броеви, за чие изготвување е потребно да се спроведат теренски мерења, во зависност од видот на геодетскиот елаборат се извршуваат следните работи:

- прибирање на податоци за улици и кукни броеви наведени во член 17 на овој правилник;
- изготвување теренска скица на премерување на улицата и /или кукниот број, со нанесена новопредложена состојба;
- координати на премерените улици и кукни броеви;
- споредување на податоците прибрани со премерот со податоците од Регистарот.

Член 31

(1) Геодетските елаборати за улици и кукни броеви се изготвуваат во електронска и писмена форма.

(2) Геодетскиот елаборат во електронска форма се изготвува во еден документ во „pdf“ формат и се потпишува со дигитален сертификат издаден од овластен издавач од страна на овластениот геодет регистриран како трговец поединец овластен геодет, односно вработен во трговско друштво за геодетски работи/подружница. Геодетскиот елаборат во прилог ги содржи и графичките податоци во соодветен формат.

(3) Овластениот геодет регистриран како трговец поединец овластен геодет, односно вработен во трговско друштво за геодетски работи/подружница своерачно ја потпишува насловната страница на геодетскиот елаборат изготвен во писмена форма и на истата става печат.

(4) Геодетскиот елаборат изготвен во писмена форма се прошива со емственик (конец во жолто-црвена боја) и краевите на краецот се лепат на првата страница со хартиена бела леплива лента, и на лентата на двете страни се става печат од изготвувачот на геодетскиот елаборат.

(5) Графичките податоци од став (2) на овој член кои се однесуваат на улиците и кукните броеви се изготвуваат во „*.xml/*.*gml“ формат.

Член 32

Во зависност од намената и начинот на изготвување, геодетските елаборати за улици и кукни броеви можат да содржат:

- насловна страница со податоци за видот на геодетскиот елаборат, заверка/одобрување и податоци за изготвувачот;
- страница со содржина на геодетскиот елаборат;
- технички извештај;
- теренска скица на премерување на улицата и/или кукниот број, со нанесена новопредложена состојба;
- список на координати на детални точки за улици и/или кукни броеви;
- предлог на нова состојба;
- податоци користени при изготвувањето на геодетскиот елаборат содржани во член 29 од овој правилник;
- урбанистичко-планска документација;
- други податоци.

Член 33

(1) Формата и содржината на насловната страница од член 32, алинеја 1 на овој правилник, со податоци за видот на геодетскиот елаборат, заверка/одобрување и податоци за изготвувачот изготвени од трговец поединец овластен геодет, односно трговско друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Формата и содржината на страницата, со содржина на геодетскиот елаборат од член 32, алинеја 2 на овој правилник изготвени од трговец поединец овластен геодет, односно трговско друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на техничкиот извештај од член 32, алинеја 3 на овој правилник изготвени од трговец поединец овластен геодет, односно трговско друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 3 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Формата и содржината на теренската скица на премерување на улица и кукен број, со нанесена новопредложена состојба од член 32, алинеја 4 на овој правилник од трговец поединец овластен геодет, односно трговско друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 4 кој е составен дел на овој правилник.

(5) Формата и содржината на предлогот на нова состојба од член 32, алинеја 6 на овој правилник од трговец поединец овластен геодет, односно трговско друштво за геодетски работи/подружница, се дадени во прилог број 5 кој е составен дел на овој правилник.

Видови на геодетски елаборати**Член 34**

(1) Геодетскиот елаборат за улици и кукни броеви од член 31 став (1) на овој правилник се доставува во случај на:

- именување на новоизградена улица
- укинување на улица,
- припојување на една или повеќе улици,
- издвојување на една или повеќе улици,
- поделба на улица,
- спојување на една или повеќе улици,
- припојување на дел од улица,

- издвојување на дел од улица,
- промена на припадност на населено место,
- додавање на нов куќен број,
- промена на просторен податок за куќен број,
- бришење на куќен број,
- промена на припадност кон улица, и
- промена на припадност кон населено место

Заверка на геодетски елаборати

Член 35

(1) Геодетските елаборати доставени во прилог на барањето се заверуваат од страна на стручно лице од геодетска насока при Агенцијата, откако ќе се утврди дека при нивната изработка се користени податоци од Геодетско катастарскиот информационален систем (во натамошниот текст: ГКИС).

(2) Геодетските елаборати се заверуваат на начин што во електронската база на податоци се генерира електронски запис, односно известување потпишано со валиден сертификат издаден од овластен издавач, со кое подносителот на геодетскиот елаборат се известува дека е извршена/не е извршена заверка.

Список на промена

Член 36

(1) При секоја извршена промена која се однесува на податоците за улиците и/или куќни броеви, се изготвува список на промени.

(2) Службеното лице кое ја спроведува промената, истата ја потпишува со валиден сертификат издаден од овластен издавач.

(3) За секое внесување на податоци/промена од став (1) на овој член, во електронската база на податоци се регистрира дата и час кога е извршена промената, број на предметот по кој е извршена промената, како и лицето кое ја извршило промената.

(4) За сите внесени податоци/промени, на крајот на календарската година се формира книга на список на промени во електронска форма, која се печати во писмена форма.

(5) Формата и содржината на списокот на промена од став (1) на овој член е дадена во прилог број 6 кој е составен дел од овој правилник.

VI. ПОДАТОЦИ КОИ СЕ ИЗДАВААТ ОД РЕГИСТАР

Начин на издавање податоци од Регистарот

Член 37

(1) Податоците од Регистарот, како дел од ГКИС се издаваат во писмена или во електронска форма, по барање на заинтересираните субјекти.

(2) Во барањето од став (1) на овој член, заинтересираните субјекти ги наведуваат податоците и формата во кои тие треба да се издадат.

(3) Кон барањето за издавање податоци од Регистарот се приложува доказ за платен надоместок, освен во случаите од член 36, став (1) од Законот за катастар на недвижности.

(4) Формата и содржината на барањето од став (2) на овој член се дадени во прилог број 7, кој е составен дел на овој правилник.

Податоци кои се издаваат од Регистарот

Член 38

Од Регистарот се издаваат следните податоци:

- извод од Графички регистар за улици и куќни броеви;
- преклоп на податоци од Графички регистар за улици и куќни броеви со податоци од катастар на недвижности;
- други податоци.

Извод од Графички регистар за улици и куќни броеви

Член 39

Изводот од член 38 алинеја 1 на овој правилник содржи графички и/или атрибутни податоци за точна локација на улицата и/или куќниот број и се издава во хартиена/електронска форма.

Преклоп на податоци од Графички регистар за улици и куќни броеви со податоци од катастар на недвижности

Член 40

(1) Преклопот од член 38 алинеја 2 на овој правилник содржи графички и/или атрибутни податоци за точна локација на улицата и/или куќниот број и податоци од катастарот на недвижности и се издава во електронска/хартиена форма.

(2) Формата и содржината на изводот се дадени во прилог број 8 кој е составен дел на овој правилник.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41

Графичкиот регистар за улици и куќни броеви се воспоставува и води до создавање на услови за воспоставување и водење на Адресен Регистар.

Член 42

До создавање на технички услови за применување на одредбите од членот 31, став (5) на овој правилник, графичките податоци кои се однесуваат на улици и куќни броеви ќе се изготвуваат во DXF формат.

Член 43

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-43708/1
26 ноември 2018 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Ирма Манчева, с.р.

Прилог бр. 1

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

(назив и седиште)

Деловоден број: _____
Датум: _____

Приемен штембил

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА УЛИЦИ/КУЌНИ БРОЕВИ

(вид на геодетски елаборат)

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Изготвил: М.П.

(име, презиме и потпис на овластен геодет)

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Заверил/одобрил: М.П.

(име, презиме и потпис на овластено
стручно лице од геодетска насока)

Прилог бр. 2

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

(назив и седиште)

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ ЗА УЛИЦИ/КУЌНИ БРОЕВИ

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- .
- .

Прилог бр. 3

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

(назив и седиште)

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

1. Податоци за улицата и/или куќниот број предмет на премерот;
 2. Податоци за методата на премер и инструменти, време и точност;
 3. Краток опис за утврдена состојба на улиците и/или куќните броеви
 4. Извршители на премерот
- ...

Изготвил – геодетско стручно лице

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 4

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ_____
(назив и седиште)

Единица за локална самоуправа: _____

Населено место: _____

ТЕРЕНСКА СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ НА УЛИЦА _____
И/ИЛИ КУЌЕН БРОЈ _____, СО НАНЕСЕНА НОВОПРЕДЛОЖЕНА СОСТОЈБА
Размер 1: _____

Координати на детални точни од улицата/куќениот број		
Број на точка	Y	X
1		
2		
3		
4		
5		
-		

Место и датум

Изготвил – геодетско стручно лице

(име, презиме и потпис)

Прилог број 5

Агенција за катастар на недвижности



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

____ / ____ ОД ____

ПРЕДЛОГ НА НОВА СОСТОЈБА ____ / ____
ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ____
НАСЕЛЕНО МЕСТО: ____

Податоци за улици					
Ред. бр.	Матичен број на улица	Име на улица	Шифра на ЕЛС	Име на ЕЛС	МБ на Населено место
1					Име на Населено место

Податоци за куќни броеви						
Ред. бр.	Матичен број на куќен број	Куќен број	Допаток на куќен број	Име на специјален објект	Тип на специјален објект	МБ на Населено место
						Име на Населено место
						Матичен број на улица
						Име на улица

Областено лице:

(име, презиме и потпис)

Прилог Бр. 6

Агенција за катастар на недвижности



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

— / — од

СПИСОК НА ПРОМЕНИ
НАСЕЛЕНО МЕСТО: — / —

Улици старанова состојба									
Стара состојба									
Матичен број на улица	Име на улица	Шифра на ЕПС	Име на ЕПС	МБ на Населено место	Име на Населено место	Број на प्रदेश	Овластено лице		
1									
Нова состојба									
Матичен број на улица	Име на улица	Шифра на ЕПС	Име на ЕПС	МБ на Населено место	Име на Населено место	Број на प्रदेश	Овластено лице		
1									
Куќни броеви старанова состојба									
Стара состојба									
Матичен број на куќен број	Куќен број	Допатжан куќен број	Име на стандардни објект	Липа стандардни објект	МБ на Населено место	Име на Населено место	Матичен број на улица	Име на улица	Број на प्रदेश
1									
Нова состојба									
Матичен број на куќен број	Куќен број	Допатжан куќен број	Име на стандардни објект	Липа стандардни објект	МБ на Населено место	Име на Населено место	Матичен број на улица	Име на улица	Број на प्रदेश
1									
Промени на графика									
Стара состојба									
Нова состојба									

Песен на бот:

Бота

Опте

Избраник запис

Нов запис

Промена на запис

Овластено лице:

(име, презиме и потпис)

Прилог бр. 7

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ_____/_____/_____ од _____
Центар/Одделение за катастар на недвижности

БАРАЊЕ

за издавање на податоци од Графичкиот регистар на
улицы и куќни броеви како дел од ГКИСОд _____,
(име и презиме/назив)_____
(адреса/седиште)_____
(телефон)_____
(е-пошта)

Барам да ми се издадат следните податоци за:

1. Извод од Графички регистар на улици и куќни броеви за улица и/или куќен број _____, единица на локална самоуправа _____, населено место _____
2. Преклоп на податоци од Графичкиот регистар за улици и куќни броеви со податоци од катастар на недвижности за улица _____ и/или куќен број _____, единица на локална самоуправа _____, населено место _____
3. Други податоци _____

Податоците барам да бидат издадени во хартиена/електронска форма.

Подносител на барањето

Дата _____

Центар/ Одделение за катастар на недвижности

Прилог бр. 8

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

- / - од



ПРЕКЛОП

на податоци од Графичкиот регистар за улици и куќни броеви
со податоци од катастар на недвижности

Размер на планот:

Единица за локална самоуправа:

Населено место:

Име на улица:

Куќен број:

Куќниот број _____ на улица _____ во населено место _____ и Единица на
локална самоуправа _____ е на КП _____ КО _____.

Овластено лице

М.П.

3951.

По извршениот увид во текстот на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.1/15, 4/15, 98/15 и 179/17), се утврди дека е направена грешка заради што Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 22.11.2018 година, даде

**ИСПРАВКА
НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖ-
НОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО НЕЗАПИШАНИ
ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ВО КА-
ТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И КАТАСТАРОТ
НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ
ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ**

Во Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.1/15, 4/15, 98/15 и 179/17), во членот 3, во табелата, во редниот број 23, во колоната „Вид на запишување“ зборовите: „до 10 000 м2/м3“ се бришат.

Исправката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-43704/1
26 ноември 2018 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Ирма Мандева, с.р.

**АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“**

3952.

Врз основа на чл.13 ст.1 алинеја 3 и 21, чл. 20 ст. 2 и чл. 34 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2015, бр.192/15, бр.231/15 и бр.163/2018), Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатево“ Скопје, на седницата одржана на ден 28.11.2018 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

Се именува Наташа Габер – Дамјановска, за директор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатево“ Скопје.

Директорот се именува за време од четири години.

Оваа одлука влегува во сила, на денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-354/4
28 ноември 2018 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Сашо Рајчев, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3953.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, постапувајќи по барањето УП1 бр.12-70/18 од 22.10.2018 година на ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво – Скопје, на седницата одржана на ден 19.11.2018 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво – Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрали ФЕЦ „ОКТА“.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-70/18
19 ноември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво – Скопје, со седиште на ул. 1, бр.25, Миладиновци, Илинден

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 337.01.1/18

4. Датум на издавање на лиценцата
19.11.2018 година

5. Датум на важење на лиценцата
19.11.2053 година

6. Единствен матичен број – 4074009**7. Единствен даночен број – 4030980254845****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентра, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори, ќе ја врши во фотонапонска електроцентра ФЕЦ „ОКТА“ на КП бр. 7168/3 КО Струмица, Општина Струмица.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, како и правата и обврските на носителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична енергија, и условите определени во лиценцата;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со правилата за пазар на електрична енергија;

- да доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) преземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги да доставува извештајување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:**VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:**

1. име на фотонапонска електроцентрала – ОКТА со инсталирана моќност до 98,56 kW;

2. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2018 година,
- година на завршеток на градба - 2018 година,
- година на почеток на работа - 2018 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 35 години.

3. податоци за опрема:

- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – Canadian SolarCS6K-280P;
- број на фотоволтаични модули - 280 x 352,
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул :
- Моќност на модул: 280 Wp,
- Напон на модул: 31.3 V,
- Струја на модул: 8.95 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 98,56 kW.

4. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Sunny Tripower 25000TL – број на инвертори - 4;

- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќност на инвертор: 4 x 25000 W

5. годишно сончево зрачење на таа локација - 1590kWh/m²;

6. очекувано производство на електрична енергија 124,18 MWh – годишно.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018220